

**- МАКПРОМЕТ АД ШТИП -**  
**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА**  
**ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА**  
**ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА 31 ДЕКЕМВРИ**  
**2021 ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

## Додатоци

Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 - Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 - Годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:  
Макпромет АД Штип  
Ул. „Брегалничка“ ББ Штип  
Штип

---

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на Друштвото Макпромет АД Штип (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Посебниот извештај за сеопфатна добивка, Посебниот извештај за промени во главнината, Посебниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на посебните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на МАКПРОМЕТ АД Штип на 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 215/2021).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и посебните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото за производство, промет и услуги увоз - извоз Макпромет АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2021.

Прилеп, 29.04.2022 год.

Овластен ревизор




Грозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Петко Ристески

Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Макпромет АД Штип

- Посебен извештај за финансиската состојба
- Посебен извештај за сеопфатна добивка
- Посебен извештај за промени во главнината
- Посебен извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 15.04.2022 година со Одлука бр. 0202-101 и потпишани од Извршниот директор Виолета Николова.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	24	-	155
Материјални средства	25	98.072	121.871
Вложувања во недвижности			
Долгорочни финансиски средства	26	-	-
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<u>925</u>	<u>925</u>
<b>Тековни средства</b>		<b>98.996</b>	<b>122.951</b>
Залихи	27	3.849	3.397
Побарувања од поврзани друштва	28	3.054	3.116
Побарувања од купувачи	28	7.297	9.860
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	412	-
Побарувања од државата по основ на даноци	28	5.304	2.194
Побарувања од вработените		-	4
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства	28	68.720	1.695
Парични средства и парични еквиваленти	29	182	79
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	130	3.409
<b>Вкупно тековни средства</b>		<u>88.948</u>	<u>23.756</u>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<u><b>187.944</b></u>	<u><b>146.707</b></u>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>	30		
Основна главнина		186.987	186.987
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		127	127
Резерви		140	140
Акумулирана добивка		-	-
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка за деловната година		(86.559)	(84.447)
Загуба за деловната година		56.838	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<u>157.533</u>	<u>100.695</u>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>		-	-
<b>Долгорочни обврски</b>	31	-	1.139
<b>Одложени даночни обврски</b>		-	-
<b>Тековни обврски</b>	32		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		13.468	20.382
Краткорочни обврски спрема добавувачи		8.282	11.405
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	3.550
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		417	446
Обврски спрема вработените		865	910
Тековни даночни обврски		6.242	70
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	3.348
Обврски по заеми и кредити		1.138	4.761
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<u>30.411</u>	<u>44.872</u>
<b>Вкупно обврски</b>		<u>30.411</u>	<u>46.012</u>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<u><b>187.944</b></u>	<u><b>146.707</b></u>

МАКПРОМЕТ АД ШТИП

Извршен директор

Виолета Николова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	66.189	77.612
Останати приходи	6	99.696	1.305
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>165.886</b>	<b>78.917</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>(121)</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	8	31.738	31.462
Набавна вредност на продадени стоки	9	886	3.182
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,	10	412	897
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	6.297	7.328
Останати трошоци од работењето	12	16.797	4.579
Трошоци за вработените	13	17.771	22.383
Амортизација на материјални и нематеријални средства	14	7.574	6.673
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	15	2.294	2.156
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	16	18.205	1.975
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>101.975</b>	<b>80.634</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>18</b>	<b>595</b>	<b>266</b>
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење		63.414	(2.103)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување		63.414	(2.103)
Данок на добивка	19	6.576	9
Одложени даночни приходи/расходи	20	-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>21</b>	<b>56.838</b>	<b>(2.112)</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	<b>22</b>	<b>56.838</b>	<b>(2.112)</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		56.838	(2.112)
Заработувачка/загуба по акција (денари по акција) основна и разводнета	23	947	(35)

**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

Извршен директор

Виолета Николова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациска резерва	127	-	-	127
Резерви	140	-	-	140
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба (-)	(84.447)	(2.112)	-	(86.559)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	56.838	-	56.838
Загуба за финансиската година	(2.112)	-	2.112	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>100.695</b>	<b>54.726</b>	<b>2.112</b>	<b>157.533</b>

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациска резерва	129	-	(2)	127
Резерви	140	0	-	140
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба (-)	(80.843)	(3.604)	-	(84.447)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(3.604)	-	1.492	(2.112)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>102.809</b>	<b>(3.604)</b>	<b>1.490</b>	<b>100.695</b>

**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

Извршен директор

Виолета Николова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	31 декември 2021 во (000) МКД	31 декември 2020 во (000) МКД
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	56.838	(2.112)
Амортизација на основни средства	7.574	6.673
Капитална добивка од продажба на основни средства	(73.052)	-
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи		
Побарувања од поврзани друштва	(452)	374
Побарувања од купувачи	63	2.238
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.564	6.684
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(412)	-
Побарувања од вработените	(3.109)	943
Побарувања од вработените	4	70
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	3.279	(6)
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>1.937</b>	<b>10.301</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	(6.914)	(6.360)
Обврски спрема добавувачи	(3.123)	134
Обврски за аванси, делозити и кауции	(3.550)	(4.479)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(29)	(97)
Обврски кон вработените	(45)	(224)
Тековни даночни обврски	6.171	70
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	(3.348)	(1.528)
Обврски по заеми и кредити	(3.623)	560
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>(14.461)</b>	<b>(10.924)</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>(21.165)</b>	<b>3.938</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Материјални и нематеријални средства	89.433	(4.307)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	2
Краткорочни финансиски средства	(67.025)	2.053
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>22.408</b>	<b>(2.252)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	(2)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(1.139)	(1.667)
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>(1.139)</b>	<b>(1.668)</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>103</b>	<b>18</b>
Готовина на почетокот од годината	79	61
Готовина на крајот од годината	<b>182</b>	<b>79</b>

**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

Извршен директор

Виолета Николова

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Акционерското друштво Макпромет е основано на 29.12.1973 година. Истото е со седиште на ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3, Штип, со ЕДБ 4029973111259 и ЕМБС 4050525 и е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на претежна дејноста 47.11-трговија на мало во специјализирани продавници претежно со храна, пијалаци и друго. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности.

Друштвото има доминантно учество односно 100% сопственост во следниве друштва:

1. ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП за производство и трговија на кондиторски производи;
2. ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП за вработување на инвалидизирани лица за производство, трговија, услуги и транспорт;

Акционерскиот капитал има вредност од 186.987 илјади денари со вкупен број на акции во износ од 59.993 со номинална вредност на една акција од 51,13 евра.

Акциите на друштвото котираат на редовниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност.

Органи на управување на Друштвото се:

1. Собрание,
2. Одбор на директори.

Извршен директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Виолета Николова. Неизвршни членови на Одборот на директори се Миле Атанасов и Пиха Стерјова.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ ШТИП со седиште на адреса Железничка бр.30, Штип, со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магазин ШТИП со седиште на адреса Железничка бр.38, Штип, со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи ШТИП со седиште на ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3, Штип, со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Макпромет АД ШТИП, дел од своите основни средства (градежни објекти, постројки и опрема) ги има отсталено на користење на друштвата основани од него.

Бројот на вработените во 2021 година изнесува 47 (2020: 48).

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи**

Друштвото го води сметководството и ги подготвува посебните финансиски извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Посебните финансиски извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење, освен кај недвижностите, постојките и опремата и нивната амортизација кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриски производи кои ги објавува Државниот завод за статистика на РСМ и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната набавна, објективна (пазарна) вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во посебните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

## 2.2. Користење на проценки и расудувања

При подготвување на посебните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

## 2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиите извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина, Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

## 2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2021 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2021	31 декември 2020
1 EUR	61,6270 ден.	61,6940 ден.
1 USD	54.3736 ден.	50,2353 ден.

## 2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото друштво согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.

## 2.7. Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери.

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува најмалку еднаш годишно.

### 3.2. Материјални средства

#### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се евидентира како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

#### 3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на праволиниска метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Градежни објекти	1% - 5%	1% - 5%

МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Постројки и опрема	10%	10%
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

### 3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

### 3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и паричните еквиваленти платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

### 3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени, додека вредноста на трговските стоки во продавници се утврдува по мало продажни цени со посебно разграничување на набавната цена, ДДВ-то и разликите во цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите

се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

### 3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка на сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплатливост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во посебниот извештај за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на посебните финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

### 3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

### 3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно порамнување.

### 3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат

според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### 3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### 3.14. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во балансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат по нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### 3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### 3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

### 3.17. Капитал

#### 3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.



### 3.17.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

### 3.17.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

### 3.17.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

## 3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во посебниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во посебниот извештај за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои преставуваат оперативен наем.

## 3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

### 3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за финансиската состојба се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на посебниот извештај за финансиската состојба се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложениите даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната добивка која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### 3.25. Принципи на консолидација

Финансиските извештаи на матичното и на поврзаните правни субјекти се консолидираат со примена на методот за потполна консолидација. Матичното друштво Макпромет АД Штип изготвува консолидирани финансиски извештаи со придружните друштва Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 Штип. Се применува методот на потполна консолидација.

### 3.26. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која, при тоа, има значително влијание на консолидираните финансиски извештаи на еден или на повеќе претходни периоди со што претходните консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно на МСС 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

Грешката од претходниот период се поправа, така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно соодветната позиција во консолидираниот извештај за финансиската состојба, доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

### 3.27. Последователни настани (Настани по датумот на финансиските извештаи)

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираниите финансиски извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на консолидираниот извештај на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во консолидираниот финансиски извештај.

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот меѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираниите финансиски извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, во белешките кон консолидираниите финансиски извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект

### 3.28. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во консолидираниите финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Менаџментот на Друштвото.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ, како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди, во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат во согласност со МСС 8 (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

### 3.29. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

## **БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

### 4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флуктуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

#### 4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои бидејќи Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

#### 4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2021 година, Друштвото користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото е изложено на ваков вид на ризик.

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми со своето работење.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2021 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

### 4.2. Финансиски инструменти

#### 4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Долгорочни обврски	-	1.139
Парични средства и парични еквиваленти	182	79
<b>Нето обврски</b>	<b>(182)</b>	<b>1.060</b>
Вкупно капитал и резерви	157.533	100.695
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>(0,12%)</b>	<b>1.05%</b>

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	30.411	46.012

МАКПРОМЕТ АД Штип  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Вкупни средства	187.944	146.707
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>16,18%</b>	<b>31.36%</b>

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ЕУР	412	-	2.839	2.711	(2.427)	(2.711)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>412</b>	<b>-</b>	<b>2.839</b>	<b>2.711</b>	<b>(2.427)</b>	<b>(2.711)</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	243	271	(243)	(271)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>243</b>	<b>271</b>	<b>(243)</b>	<b>(271)</b>

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	182	79
Побарувања од купувачи	7.297	9.861
Побарувања од поврзани субјекти	3.054	3.116
Побарувања од дадени заеми	68.720	1.696
Останати побарувања	5.716	2.198
<b>Вкупно</b>	<b>84.968</b>	<b>16.950</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски кон добавувачи	8.282	11.405
Обврски спрема поврзани субјекти	13.468	20.382
Обврски по заеми	-	6.898
Останати тековни обврски	7.524	1.426
<b>Вкупно</b>	<b>29.274</b>	<b>40.111</b>
<b>Каматносни</b>		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-

МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	1.138	5.901
<b>Вкупно</b>	<b>1.138</b>	<b>5.901</b>

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема средства и обврски со променлива каматна стапка кои би влијаеле на објективната вредност на идните парични текови и на финансиските инструменти поради што анализата на сензитивност на каматните стапки не е прикажана во овие посебни финансиски извештаи.

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари						Вкупно
	Недоспелани	До 30 дена	До 90 дена	До 180 дена	До 365 дена	Над 365 дена	
Парични средства	-	182	-	-	-	-	182
Побарувања од поврзани субјекти	8	2.129	301	355	261	-	3.054
Побарувања од кулувачи	1.188	2.910	1.310	691	256	942	7.297
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	-	-	412	412
Побарувања од државата	5.304	-	-	-	-	-	5.304
Побарувања по дадени заеми кон поврзани друштва	-	1.377	500	37.985	-	-	39.862
Побарувања по дадени заеми	-	4.158	24.700	-	-	-	28.858
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно средства</b>	<b>6.500</b>	<b>10.756</b>	<b>26.811</b>	<b>39.031</b>	<b>517</b>	<b>1.354</b>	<b>84.969</b>
Обврски спрема поврзани друштва	116	3.570	9.782	-	-	-	13.468
Обврски спрема добавувачи	2.530	3.482	887	1.067	42	274	8.282
Обврски за даноци и придонеси	417	-	-	-	-	-	417
Обврски спрема вработени	865	-	-	-	-	-	865
Обврски спрема државата	6.242	-	-	-	-	-	6.242
Обврски по земи и кредити	1.138	-	-	-	-	-	1.138
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно обврски</b>	<b>11.308</b>	<b>7.052</b>	<b>10.669</b>	<b>1.067</b>	<b>42</b>	<b>274</b>	<b>30.411</b>

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	49.797	51.753
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	2.622	337
Приходи од наемнини	12.262	17.129
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	494	974
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	1.014	7.419
<b>Вкупно</b>	<b>66.189</b>	<b>77.612</b>

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи од продажба на основни средства	25.828	400
Капитална добивка од продажба на основни средства	73.052	-
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	176	-
Приходи од отпис на обврски	107	24
Останати приходи од работењето	535	881
<b>Вкупно</b>	<b>99.698</b>	<b>1.305</b>

Друштвото има реализирано продажба на недвижен имот по продажна цена без ДДВ од 98.880 илјади денари. Недвижниот имот е со неотпишана вредност од 15.940 илјади денари и трошоци за продажба во износ од 9.888 илјади денари или вкупно 25.828 илјади денари евидентирани како приходи од продажба на основни средства, и истовремено како трошоци (неотпишана вредност на продадени основни средства и трошоци за продажба на основни средства). Разликата во износ од 73.052 илјади денари претставува капитална добивка од продажба на основни средства. Расходите по оваа трансакција се прикажани во Белешка 12 и Белешка 16.

## БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	3	124
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	79	3
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>76</b>	<b>(121)</b>

## БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали	24.187	22.768
Трошоци за енергија	7.544	8.693
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	8	-
<b>Вкупно</b>	<b>31.738</b>	<b>31.462</b>

## БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Набавна вредност на продадени стоки	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	886	3.182
<b>Вкупно</b>	<b>886</b>	<b>3.182</b>

**БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	412	897
<b>Вкупно</b>	<b>412</b>	<b>897</b>

**БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Услуги со карактер на материјални трошоци		
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	241	245
Транспортни услуги	3.069	4.681
Услуги за одржување и заштита	2.421	1.450
Закупнина	-	121
Комунални услуги	560	805
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и свеми	2	27
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	4	-
<b>Вкупно</b>	<b>6.297</b>	<b>7.328</b>

**БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Останати трошоци на работењето		
Трошоци за репрезентација	59	46
Трошоци за осигурување	2.464	727
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	863	-
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	160	140
Трошоци за продажба на основни средства	9.888	-
Останати трошоци на работењето	3.363	3.666
<b>Вкупно</b>	<b>16.797</b>	<b>4.579</b>

**БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за вработени		
Плата и надоместоци на плата бруто	16.427	19.633
Надоместоци на трошоци за исхрана и превоз на вработените	692	1.112
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	73	427
Останати трошоци за вработените	579	560
Останати надоместоци-отпремнина, јубилејни награди и помош	-	650
<b>Вкупно</b>	<b>17.771</b>	<b>22.383</b>



#### **БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Амортизација на основни средства		
Амортизација на нематеријални средства	-	3
Амортизација на материјални средства	7.574	6.670
<b>Вкупно</b>	<b>7.574</b>	<b>6.673</b>

#### **БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства		
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	2.294	2.156
<b>Вкупно</b>	<b>2.294</b>	<b>2.156</b>

#### **БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Останати расходи од работењето		
Неотпишана вредност на продадени основни средства	15.940	363
Останати расходи од работењето	1.074	466
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	1.190	1.146
<b>Вкупно</b>	<b>18.205</b>	<b>1.975</b>

#### **БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски приходи		
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	9	1
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	12	-
<b>Вкупно</b>	<b>21</b>	<b>1</b>

#### **БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски расходи		
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	578	263
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	17	3
<b>Вкупно</b>	<b>595</b>	<b>266</b>

### БЕЛЕШКА 19. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Добивка/загуба пред оданочување		
Добивка/загуба	63.414	(2.103)
<b>Вкупно</b>	<b>63.414</b>	<b>(2.103)</b>

### БЕЛЕШКА 20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Пресметка на данок на добивка		
Финансиски резултат од БУ	63.414	(2.103)
Непризнати расходи за даночни цели	2.347	2.197
Даночна основа	65.761	94
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	65.761	94
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	6.576	9
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>6.576</b>	<b>9</b>

### БЕЛЕШКА 21. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Нето добивка/загуба		
Нето добивка/загуба	56.838	(2.112)
<b>Вкупно</b>	<b>56.838</b>	<b>(2.112)</b>

### БЕЛЕШКА 22. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупна сеофатна добивка/загуба		
Вкупна сеофатна добивка/загуба	56.838	(2.112)
<b>Вкупно</b>	<b>56.838</b>	<b>(2.112)</b>

### БЕЛЕШКА 23. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	Во МКД	
	2021	2020
Нето добивка/загуба расположива за акционерите	56.838	(2.112)
Пондериран просечен број запишани и издадени обични акции	59.993	59.993
<b>Заработувачка/загуба по акција (во денари за 1 акција)</b>	<b>947,41</b>	<b>(35,20)</b>

## БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Во илјади (000) МКД	
	Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2021)	1.432	1.432
- директни зголемувања	-	-
- прекнижување	-	-
- останати зголемувања и намалувања	-	-
- расходи и отуѓување	-	-
- ревалоризација	-	-
Состојба на НС на 31.12.2021	1.432	1.432
Исправка на НС на 01.01.2021	1.277	1.277
- амортизација	-	-
- останати зголемувања/намалувања (корекција)	155	155
- расходи и отуѓување	-	-
- ревалоризација	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2021	1.432	1.432
Сегашна вредност на 31.12.2021	-	-

Вид на нематеријални средства	Во илјади (000) МКД	
	Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2020)	1.432	1.432
- директни зголемувања	-	-
- прекнижување	-	-
- останати зголемувања и намалувања	-	-
- расходи и отуѓување	-	-
- ревалоризација	-	-
Состојба на НС на 31.12.2020	1.432	1.432
Исправка на НС на 01.01.2020	1.277	1.277
- амортизација	3	3
- останати зголемувања/намалувања	-	-
- расходи и отуѓување	-	-
- ревалоризација	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2020	1.277	1.277
Сегашна вредност на 31.12.2020	155	155

## БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД						Вкупно
	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	

МАКПРОМЕТ АД Штип  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

	транспортни средства						
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)	3.821	304.206	69.424	18.699	5.100	22.655	423.905
-директни зголемувања	-		100	8	-	-	108
-прекнижување		22.655	-	-	-	(22.655)	-
-останати зголемувања и намалувања	(367)	-	-	-	-	-	(367)
-расходи и отуѓување	-	(62.770)	-	-	(13)	-	(62.782)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на набавна вредност на основните средства на 31.12.2021	3.454	264.092	69.524	18.706	5.087	-	360.863
Исправка на основните средства 01.01.2021	-	232.634	52.034	14.412	2.953	-	302.033
-амортизација	-	5.333	1.564	677	-	-	7.574
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-	27	-	27
-расходи и отуѓување	-	(46.830)	-	-	(13)	-	(46.843)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021	-	191.137	53.598	15.089	2.967	-	262.792
Сегашна вредност на 31.12.2021	3.454	72.954	15.926	3.617	2.120	-	98.072

Во текот на 2021 година Друштвото има реализирано продажба на недвижен имот (градежен објект) со нето сегашна вредност од 15.940 илјади денари (набавна вредност од 62.770 илјади денари и исправка на вредност од 46.830 илјади денари). Градежниот објект е продаден за нето износ без ДДВ од 98.880 илјади денари при што се настанати трошоци за продажба во износ од 9.888 илјади денари и е реализирана капитална добивка во износ од 73.052 илјади денари. Во деловните книги Друштвото има прикажано Приходи од продажба на основни средства во висина на расходите во износ од 25.828 илјади ден. (Белешка 6). Неотпишана вредност на продадени основни средства во износ од 15.940 илјади денари (Белешка 16) и трошоци за продажба на основни средства во износ од 9.888 илјади денари (Белешка 12).

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2020)	3.821	301.923	67.789	18.899	5.100	22.144	419.676
-директни зголемувања	-	2.283	1.635	240	-	26.623	30.781
-прекнижување		-	-	-	-	-	-
-останати зголемувања и намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	(440)	-	(26.112)	(26.552)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на набавна вредност на основните средства на 31.12.2020	3.821	304.206	69.424	18.699	5.100	22.655	423.905
Исправка на основните средства 01.01.2020	-	228.048	50.689	13.751	2.953	-	295.441
-амортизација	-	4.586	1.345	739	-	-	6.670
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	(78)	-	-	(78)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-

МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Состојба на исправката на основните средства 31.12.2020	-	232.634	52.034	14.412	2.953	-	302.033
Сегашна вредност на 31.12.2020	3.821	71.572	17.390	4.287	2.147	22.655	121.871

## БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вложувања во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	925	925
Европа ДООЕЛ ШТИП	341	341
Илинден 2002 ДООЕЛ ШТИП	584	584
<b>Вкупно</b>	<b>925</b>	<b>925</b>

Долгорочните вложувања се однесуваат на вложувања во друштвата со ограничена одговорност основани од страна на Макпромет АД Штип. Со состојба на 31.12.2021 година друштвото е доминантен сопственик односно учествува со 100% во главнината на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип и Европа ДООЕЛ Штип.

## БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залиха на сировини и материјали	3.147	2.750
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	430	596
Готови производи	79	3
Трговски стоки	192	48
<b>Вкупно</b>	<b>3.849</b>	<b>3.397</b>

Залихите на сировини и материјали се водат по плански цени а на крајот на годината се врши нивно сведување по набавна цена. Залихите на недовршеното производство, готовите производи и трговските стоки се вреднуваат по пониската од набавната односно од нето реализациона вредност.

## БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Побарување од поврзани субјекти	3.054	3.116
Побарувања од купувачи	7.297	9.861
Побарувања од купувачи во земјата	7.297	7.915
Побарувања од купувачи - тужени	-	1.946
Побарувања за дадени аванси во странство	412	-
Побарувања од државата	5.304	2.194
Данок на додадена вредност	5.284	1.860
Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки	20	334
Побарување од вработени	-	4
Краткорочни финансиски средства	68.720	1.695
Побарувања по основ на дадени заеми на поврзани друштва	39.862	-

МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Побарувања по основ на дадени заеми	28.858	1.695
<b>АВР</b>	<b>130</b>	<b>3.409</b>
<b>Вкупно</b>	<b>84.917</b>	<b>20.280</b>

	Во илјади (000) МКД	
Старосна структура на побарувањата од поврзани субјекти	2021	
Недоспеани		8
До 1 месец		2.129
Од 1 до 3 месеци		301
Од 3 до 6 месеци		355
Од 6 до 12 месеци		261
Над 12 месеци		-
<b>Вкупно</b>		<b>3.054</b>

	Во илјади (000) МКД	
Старосна структура на побарувањата од купувачи во земјата	2021	
Недоспеани		1.188
До 1 месец		2.910
Од 1 до 3 месеци		1.310
Од 3 до 6 месеци		691
Од 6 до 12 месеци		256
Над 12 месеци		942
<b>Вкупно</b>		<b>7.297</b>

## БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади (000) МКД	
Парични средства и парични еквиваленти	2021	2020
Парични средства на трансакциски сметки во денари	177	17
Парични средства во благајна	5	62
<b>Вкупно</b>	<b>182</b>	<b>79</b>

Од Извештајот за паричните текови даден во посебните финансиски извештаи на страна 7, може да се види дека Друштвото има:

	Во илјади (000) МКД	
Паричен тек	2021	2020
Паричен тек од оперативни активности	(21.165)	3.938
Паричен тек од инвестициски активности	22.408	(2.252)
Паричен тек од финансиски активности	(1.139)	(1.668)
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>103</b>	<b>18</b>

## БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

	Во илјади (000) МКД	
Главнина и резерви	2021	2020
Основна главнина запишан и уплатен капитал	186.987	186.987

МАКПРОМЕТ АД Штип  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Ревалоризациска резерва	127	127
Резерви	140	140
Пренесена загуба од претходни години	(86.559)	(84.447)
Добивка од тековната година	56.838	-
Загуба за тековната година	-	(2.112)
<b>Вкупно</b>	<b>157.533</b>	<b>100.695</b>

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во посебните финансиски извештаи на страна 6.

### БЕЛЕШКА 31. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Прокредит Банка АД Скопје	-	1.139
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>1.139</b>

Друштвото има долгорочен кредит од Прокредит банка по основ на договор за кредит бр.75121732 од 03.08.2017 година. Кредитот е наменет за основни средства со каматна стапка од 3% и истиот треба да се врати до 10.08.2022 година. Со состојба 31.12.2021 година вкупните обврски по основ на овој кредит изнесуваат 1.139 илјади денари. Бидејќи овие обврски достасуваат за наплата заклучно со 10.08.2022 година, истите се прикажани како тековни обврски (Белешка 32).

### БЕЛЕШКА 32. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Обврски спрема поврзани друштва</b>	<b>13.468</b>	<b>20.382</b>
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>8.282</b>	<b>11.405</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	5.437	8.682
Обврски спрема добавувачи од странство	2.839	2.711
Обврски за камати (договорни и казнени)	-	4
Обврски за надомест и други примања на членови на Управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	-	8
Обврски спрема вршителите на дејност и други физички лица	6	-
<b>Обврски за примени заеми</b>	<b>-</b>	<b>3.550</b>
<b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата</b>	<b>417</b>	<b>446</b>
Персонален данок	67	69
Придонеси за ПИО	6	7
Придонес за вработување	235	253
Придонеси за здравствено осигурување	15	16
Дополнително здравствено осигурување	94	101
<b>Обврски спрема вработени</b>	<b>865</b>	<b>910</b>
<b>Тековни даночни обврски</b>	<b>6.242</b>	<b>70</b>
Обврски за данок на добивка	6.242	-
Обврски за персонален данок	-	70
<b>Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата</b>	<b>-</b>	<b>3.348</b>
<b>Обврски по заеми и кредити во земјата</b>	<b>1.138</b>	<b>4.761</b>
Комерцијална Банка - дозволено пречекорување	-	3.095
Тековна обврска од долгорочен кредит - Прокредит Банка (Белешка 31)	1.138	1.666
<b>Пасивни временски разграничувања</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно</b>	<b>30.411</b>	<b>44.872</b>

	Во илјади (000) МКД	
<b>Старосна структура на обврски спрема поврзани друштва</b>	<b>2021</b>	
Недоспеани	116	
До 1 месец	3.570	
Од 1 до 3 месеци	9.782	
Од 3 до 6 месеци	-	
Од 6 до 12 месеци	-	
Над 12 месеци	-	
<b>Вкупно</b>	<b>13.468</b>	

	Во илјади (000) МКД	
<b>Старосна структура на обврски спрема добавувачите</b>	<b>2021</b>	
Недоспеани	2.530	
До 1 месец	3.482	
Од 1 до 3 месеци	887	
Од 3 до 6 месеци	1.067	
Од 6 до 12 месеци	42	
Над 12 месеци	274	
<b>Вкупно</b>	<b>8.282</b>	

### **БЕЛЕШКА 33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

#### **33.1. Дадени хипотеки на свој имот**

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање по кредитни обврски спрема банки, земени од друштвата основани од него.

#### **33.2. Судски спорови**

Со состојба 31.12.2021 година Друштвото има една активна судска постапка во која се јавува како тужител по основ на наплата на долг од купувач во износ од 43 илјади денари.

Друштвото не се јавува како тужена страна во ниту една судска постапка.

#### **33.3. Гаранции**

Во текот на 2021 година Друштвото не користи банкарски гаранции.

### **БЕЛЕШКА 34. ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Макпромет АД Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи Макпромет АД Штип е вклучен со Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 ДООЕЛ Штип. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Стоките и услугите помеѓу поврзаните субјекти се продавани по пазарни цени. Во табелата што следува подолу се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти со кои консолидира друштвото на и за периодот што завршува на 31 Декември.

	Во илјади (000) МКД	
<b>Побарување по основ на продажба</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Европа ДООЕЛ Штип	2.095	2.076
Илинден 2002 Штип	959	1.040
<b>Вкупно</b>	<b>3.054</b>	<b>3.116</b>



МАКПРОМЕТ АД Штип  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Побарувања по основ на позајмици</b>		
Европа ДООЕЛ Штип	39.856	-
Илинден 2002 Штип	6	-
<b>Вкупно</b>	<b>39.862</b>	<b>-</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Обврски по основ на набавки и услуги</b>		
Европа ДООЕЛ Штип	3.065	18.636
Илинден 2002 Штип	10.403	1.746
<b>Вкупно</b>	<b>13.468</b>	<b>20.382</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Обврски по основ на позајмици</b>		
Европа ДООЕЛ Штип	-	-
Илинден 2002 Штип	-	3.348
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>3.348</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Приходи од продажби на производи и услуги</b>		
Европа ДООЕЛ Штип	2.756	4.565
Илинден 2002 Штип	1.055	2.744
<b>Вкупно</b>	<b>3.811</b>	<b>7.309</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Трошоци за набавки и услуги</b>		
Европа ДООЕЛ Штип	353	1.035
Илинден 2002 Штип	10.135	411
<b>Вкупно</b>	<b>10.488</b>	<b>1.446</b>

Трансакции со останати поврзани субјекти:

	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2021 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	14.000	-	-	-
Делпак ДООЕЛ Делчево	-	-	216	-
Кутис ДООЕЛ Штип	12.300	299	246	975
Семинарство промет ДООЕЛ Скопје	-	-	-	-
Семинарство АД Скопје	436	-	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	-	-	63	-
Млекара АД Тетово	76	5	32	127
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	-	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>26.812</b>	<b>304</b>	<b>557</b>	<b>1.102</b>

	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2020 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	132	-	-	-
Делпак ДООЕЛ Делчево	127	145	1.307	-

МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Кутис ДООЕЛ Штип	61	-	738	894
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	-	-	33	-
Семенарство АД Скопје	436	-	370	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	7	-	130	48
Млекара АД Тетово	-	3	982	379
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	3.406	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>763</b>	<b>3.554</b>	<b>3.560</b>	<b>1.321</b>

**БЕЛЕШКА 35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на посебниот извештај за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За Макпромет АД Штип

Извршен директор

  
Виолета Николова



**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и посебните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно посебните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во посебните финансиски извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот директор на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За Макпромет АД Штип

Извршен директор

Виолета Николова



**Годишна сметка**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за работењето

ЕМБС: 04050525

Целосно име: Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози  
Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	98.996.334,00			122.950.774,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				154.526,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				154.526,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	98.071.575,00			121.871.489,00
10	-- Недвижности (011+012)	76.408.559,00			75.393.285,00
11	-- Земјиште	3.454.194,00			3.821.061,00
12	-- Градежни објекти	72.954.365,00			71.572.224,00
13	-- Постројки и опрема	15.925.856,00			17.389.333,00
14	-- Транспортни средства	3.617.339,00			4.286.387,00
18	-- Материјални средства во подготовка				22.655.284,00
19	-- Останати материјални средства	2.119.821,00			2.147.200,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	924.759,00			924.759,00
22	-- Вложувања во подружници	924.759,00			924.759,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	88.817.400,00			20.346.558,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	3.846.924,00			3.397.117,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.147.354,00			2.750.452,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	430.250,00			595.500,00
41	-- Залихи на готови производи	79.320,00			3.165,00
42	-- Залихи на трговски стоки	192.000,00			48.000,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	16.065.825,00			15.175.100,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	3.053.519,00			3.116.194,00

47	-- Побарувања од купувачи	7.708.567,00		9.860.348,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давенки кон државата (претплати)	5.303.739,00		2.194.336,00
50	-- Побарувања од вработените			4.220,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	68.720.426,00		1.695.444,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	39.862.211,00		
57	-- Побарувања по дадени заеми	28.858.215,00		1.695.444,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	182.225,00		78.897,00
60	-- Парични средства	182.225,00		78.897,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	130.251,00		3.409.300,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	187.943.985,00		146.706.632,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	157.532.722,00		100.695.028,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	186.987.000,00		186.987.000,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	126.756,00		126.756,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	140.379,00		140.379,00
72	-- Законски резерви	140.379,00		140.379,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	86.559.107,00		84.447.045,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	56.837.694,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			2.112.062,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	30.411.263,00		46.011.604,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)			1.139.489,00
90	-- Обврски по заеми и кредити			1.139.489,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	30.411.263,00		44.872.115,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	13.467.856,00		20.381.537,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.282.217,00		11.404.896,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции			3.550.418,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	416.961,00		445.831,00
100	-- Обврски кон вработените	864.526,00		909.641,00
101	-- Тековни даночни обврски	6.241.601,00		70.447,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва			3.348.195,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.138.102,00		4.761.150,00

<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (085+081+084+109+110)	187.943.985,00			146.706.632,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	165.886.483,00			78.917.152,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	66.188.899,00			77.612.083,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	99.697.584,00			1.305.069,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	3.165,00			123.818,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	79.320,00			3.165,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	101.974.568,00			80.634.430,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	31.738.266,00			31.461.552,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	886.417,00			3.181.574,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	411.566,00			897.230,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.297.414,00			7.328.498,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	16.797.201,00			4.579.012,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	17.771.491,00			22.382.529,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.983.240,00			13.153.675,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	838.625,00			981.400,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.605.740,00			5.498.315,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.343.886,00			2.749.139,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.573.580,00			6.672.512,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	2.294.102,00			2.156.304,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	18.204.531,00			1.975.219,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	20.627,00			1.367,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				1.367,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	20.627,00			
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	594.868,00			266.027,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	578.031,00			263.113,00



240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	16.837,00		2.914,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	63.413.829,00		
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)			2.102.591,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	63.413.829,00		
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)			2.102.591,00
252	-- Данок на добивка	6.576.135,00		9.471,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	56.837.694,00		
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)			2.112.062,00
257	-- Просечен Број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	47,00		48,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	56.837.694,00		-2.112.062,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	56.837.694,00		
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво			2.112.062,00
269	-- Добивка за годината	56.837.694,00		
270	-- Загуба за годината			2.112.062,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	56.837.694,00		
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)			2.112.062,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	3.454.194,00			3.821.061,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	72.954.365,00			71.572.224,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	2.621.518,00			336.861,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	2.621.518,00			336.861,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	49.797.510,00			51.752.849,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	12.261.856,00			17.128.609,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и	106.834,00			

	приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)			
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	38.065,00		89.308,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	20.307.917,00		31.461.552,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	6.233.746,00		6.477.214,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	209.368,00		199.517,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	15.557,00		
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	559.907,00		586.610,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.214.382,00		1.025.779,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	96.000,00		654.121,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)			1.384.478,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	241.322,00		245.183,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)			120.964,00
691	-- Вкalkулирани надомести за време на боледување			42.648,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	57.366,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	403.778,00		559.958,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	73.156,00		286.721,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)			74.401,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	632.406,00		1.005.076,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	59.808,00		
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)			2.098.646,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	59.353,00		45.553,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.463.976,00		726.580,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	160.062,00		140.231,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	600.493,00		600.493,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	12.537.714,00		2.795.152,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	638,00		

<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	47,00			48,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	47,00			48,00

## Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2379</b>	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	165.907.110,00			

Потпишано од:

Jadranka Jovanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Макпромет АД Штип  
Деловоден број  
0202-100  
15.04.2022

Одбор на директори

### ЗАПИСНИК

од седница на Одбор на директори на Макпромет АД Штип  
одржана на ден 15.04.2022 година  
во просториите на друштвото на  
ул. Др Слободан Јовановски бр.3

Присутни на седницата беа:

1. Миле Атанасов
2. Пиха Стерјова
3. Виолета Николова

Седницата започна во 11:00 часот

За работа на оваа седница Претседателот го предложи следниот:

#### ДНЕВЕН РЕД

1. Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип за 2021 година
2. Донесување на Одлука за усвојување на консолидирана завршна сметка, консолидиран финансиски извештај на Макпромет АД Штип за 2021 година

Предложениот дневен ред едногласно е усвоен.

Целта на свикнувањето на ова седница на одборот на директори е разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Макпромет АД Штип, донесување на Одлука за усвојување на консолидирана завршна сметка, консолидиран финансиски извештај на Макпромет АД за 2021, донесување на предлог одлука за употреба на чиста добика и покривање на загуба.

На седницата беше истакнато дека законска обврска е на секое акционерско друштвото да свика годишно собрание на акционери на кое ќе бидат разгледани годишните сметки, финансиските извештаи и извештајот за работење на друштвото.

По даденото образложение одборот на директори ги разгледа и усвои годишните сметки, финансиските извештаи и годишните извештаи и ги донесе следните одлуки:

Точка 1

#### ДО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Одборот на директори на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

#### О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка,  
финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на  
Макпромет АД Штип за 2021 година

#### Член 1

Годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2021 година се усвојуваат со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
"Европа" ДООЕЛ -	212.521.308	209.608.512	2.912.796	2.502.264

Штип				
"Илинден 2002" ДООЕЛ - Штип	67.512.871	49.216.168	18.296.703	18.296.703
"Макпромет" АД - Штип	165.907.110	102.493.281	63.413.829	56.837.694

Член 2

Финансиската состојба во "Макпромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2021 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.136	305.659.608	84.623.328	77.636.661

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.  
Точка 2

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип и член 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Макпромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на консолидирана годишна сметка  
консолидиран финансиски извештај  
на Макпромет АД Штип за 2021 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.936	305.689.608	84.623.328	77.636.661

Консолидиран Биланс на успех  
Консолидиран Биланс на состојба  
Консолидиран Извештај за промени во капиталот  
Консолидиран Извештај за паричните текови  
Белешки кон Консолидираните извештаи  
Применети сметководствени политики

Член 2

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето  
Завршено во 12,00 часот

Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Пиха Стерјова  
Виолета Николова  
Миле Атанасов



Макпромет АД Штип  
Деловоден број  
0202-101  
15.04.2022

Одбор на директори

#### ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 504,505 и 506 од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Одборот на директори на Макпромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

#### О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка,  
финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на  
Макпромет АД Штип за 2021 година

#### Член 1

Годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2021 година се усвојуваат со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
"Европа" ДООЕЛ - Штип	212.521.308	209.608.512	2.912.796	2.502.264
"Илинден 2002" ДООЕЛ - Штип	67.512.871	49.216.168	18.296.703	18.296.703
"Макпромет" АД - Штип	165.907.110	102.493.281	63.413.829	56.837.694

#### Член 2

Финансиската состојба во "Макпромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2021 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.936	305.689.608	84.623.328	77.636.661

#### Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Пиха Стерјова  
Виолета Николова  
Миле Атанасов



Макпромет АД Штип  
Деловоден број  
0202-102  
15.04.2022

Одбор на директори

**ПРЕДЛОГ:**

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип и член 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Макпромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

за усвојување на консолидирана годишна сметка  
консолидиран финансиски извештај  
на Макпромет АД Штип за 2021 година

**Член 1**

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи со следните показатели:

<b>О П И С</b>	<b>Вк. приходи</b>	<b>Вк. расходи</b>	<b>Добивка</b>	<b>Добивка по оданочување</b>
	390.312.936	30.689.608	84.623.328	77.636.661

Консолидиран Биланс на успех  
Консолидиран Биланс на состојба  
Консолидиран Извештај за промени во капиталот  
Консолидиран Извештај за паричните текови  
Белешки кон Консолидираните извештаи  
Применети сметководствени политики

**Член 2**

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Пиха Стерјова  
Виолета Николова  
Миле Атанасов



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
ЗА 2021 ГОДИНА



## Годишен извештај за работењето на МАКПРОМЕТ АД Штип

### I. Податоци за друштвото:

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е регистрирано како друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 47.11-трговија на мало во специјализирани продавници претежно со храна, пијалоци и друго. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности.

Друштвото има доминантно учество односно 100% во следниве друштва:

- 1) ЕВРОПА ДООЕЛ Штип за производство и трговија на кондиторски производи;
- 2) ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип заштитно друштво;

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30 Штип и со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

МАКПРОМЕТ АД основните средства, градежните објекти, постројките и опремата со кои располага им ги има отстапено на користење на друштвата преку оперативен наем.

Бројот на вработените на 31.12.2021 година изнесува 47.

### II. Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминувно се рефлектираа и на работењето на Макпромет АД Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот во дејностите кои ги остварува Макпромет АД;
- долгогодишно градење на коректни односи со комитентите;
- интересот за продолжување на соработката со голема доверба.

### III. Основни финансиски извештаи

Во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година Макпромет АД Штип управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата.

Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите на опремата која

беше набавена во претходните години како и зголемување на обемот на производство, проширување на производствениот асортиман преку воведување на нови производи, како и освојување на нови пазари за пласман на производството.

Состојбата на остварените финансиски резултати на друштвото е претставена во Извештајот за добивка/загуба и сеопфатна добивка даден во продолжение во скратена форма.

#### Извештај за добивка/загуба и сеопфатна добивка

	31 декември 2021 000 МКД	31 декември 2020 МКД
<b>Приходи од продажба (вкупни)</b>	<b>165,887</b>	<b>78,917</b>
Приходи од продажба во земјата	66,189	77,612
Останати приходи	99,698	1,305
Промена на залихата	76	-121
<b>Вкупни расходи од работењето</b>	<b>101,975</b>	<b>80,634</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>595</b>	<b>266</b>
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>63,414</b>	<b>-2,103</b>
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	6,576	9
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>56,838</b>	<b>-2,112</b>

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

#### Извештајот за финансиската состојба

	31 декември 2021 000 МКД	31 декември 2020 000 МКД
Нематеријални средства	0	155
Материјални средства	98,072	121,871
Долгорочни финансиски средства	925	925
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>98,997</b>	<b>122,951</b>
Залихи	3,849	3,397
Побарувања од купувачите	50,624	9,860
Краткорочни финансиски средства	28,858	1,695
Останати побарувања и АВР	5,434	8,724
Парични средства	182	79
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>88,947</b>	<b>23,755</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>187,944</b>	<b>146,706</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>187,944</b>	<b>146,706</b>
Главнина	186,987	186,987
Резерви	267	267
Акумулирана добивка/загуба	-86,559	-84,447
Добивка/загуба за деловната година	56,838	-2,112
Нетековни обврски	0	1,139
Тековни обврски	30,411	44,872

<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>187,944</b>	<b>146,706</b>
----------------------------------	----------------	----------------

#### **IV. Анализа на основните финансиски показатели**

Во 2021 год. друштвото оствари позитивен финансиски резултат во износ од 56,838 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2021 година во износ од 165,908 илјади ден. се состојат од:

- приход од продажба на производи во износ од 49,797 илјади ден.
- приход од наемнини во износ од 12,262 илјади ден.
- приход од услуги во износ од 1,014 илјади ден.
- приходи од продажба на сировини во износ од 494 илјади ден.
- приходи од поранешни години во износ од 38 илјади ден.
- приходи од наплата на штета во износ од 491 илјади ден.
- приходи од продажба на постојн имот во износ од 98,880 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 2,932 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 101,975 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за сировини и материјали и електрична енергија во износ од 31,738 илјади ден
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 886 илјади ден.
- набавна вредност на продадени материјали во износ од 412 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 6,297 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 16,797 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 17,771 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 7,574 илјади ден.
- вредносно усогласување на тековните средства во износ од 2,294 илјади ден. и
- останати оперативни трошоци во износ од 18,618 илјади ден.

Друштвото има намалени нетековни средства. Нетековните средства бележат благ пад. Има намалување - продажба на градежни објекти за 62,770 илјади ден. а кај постројките и опремата зголемување за 100 илјади ден. Тековните средства бележат зголемување односно истите изнесуваат 88,947 илјади ден. а во 2020 година беа во износ од 23,756 илјади ден. Ова зголемување е резултат на зголемување на побарувањата за дадени позајмици во најголем дел на поврзаните друштва. Друштвото има намалени нетековни и тековни обврски во однос на претходната година. Ова намалување е најголемо кај обврските спрема поврзаните субјекти. Имено, друштвото по основ на набавки и позајмици од поврзаните субјекти има обврски во износ од 13,468 илјади ден. а во 2020 година истите изнесуваа 20,382 илјади ден. а пак обврските по основ на позајмици од неповрзани друштва во 2020 г. нема, а во 2020 година беа во износ од 3,348 илјади ден.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотиите со кои се соочува друштвото во работењето.

#### **V. Политика на управување со ризиците**

Во своето работење Макпромет АД Штип е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се: кредитен ризик, каматен ризик и ризик на ликвидноста.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата.

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото не користело вакви кредити и позајмици и депонирани средства во банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото немаше вакви проблеми во своето работење во 2021 година односно навреме ги извршуваше своите обврски спрема доверителите.

#### **VI. Развој на друштвото во 2022 година**

Во 2022 год. АД Макпромет Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на позитивен финансиски резултат.

Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Виолета Николова  
Пиха Стерјева  
Миле Атанасов

